



ГОЛЕМИОТ СВЕТИ ПРОРОК МОЈСЕЈ БОГОВИДЕЦ И ДВЕТЕ КАМЕНИ ПЛОЧИ СО ДЕСЕТТЕ БОЖЈИ ЗАПОВЕДИ

Деновие, во текот на септември, во целиот христијански свет се прослави еден од најголемите пророци, Чудотворец и Боговидец, големиот водач и законодавец на народот Израилски, пророкот кој зборувал со Бог и кој сведочи за Него преку Светото Писмо. Тоа е пророкот преку кого Бог на светот му ги испрати Божјите заповеди, Великиот Свети пророк Мојсеј. Според зборовите на Св. Василиј Велики, Светиот пророк Мојсеј како Чудотворец, бил праобраз на Христа.

Големиот Архангел Гаврил му се јавил на Мојсеј, кога овој го чувал стадото на Јотор и му соопштил на Великиот Божји избраник како е создаден светот и сè останато, го поучувал Мојсеј во пустината како да напише книга за истото, а тој тоа го запишал во книга (Свето Писмо, Стар Завет). Со тоа тој оставил голем и значаен белег за спасение на човечкиот род, не само на

"Нека биде светлина!" И би светлина. "Нека има свод среде водата и тој да разделува вода од вода!" Така и стана. "Нека се собере водата, што е под небото, на едно место, и нека се појави суво!" И така стана. "Нека израсне од земјата зеленило - трева... и дрво плодородно на земјата, што дава плод и во себе има семе...". И стана така. "Нека се појават светлина на сводот небески, кои ќе ја осветлуваат земјата за да го делат денот од ноќта, и да бидат знаци и за времињата, и за деновите и за годините; и нека светат на сводот небески, за да ја осветлуваат земјата!" И би така.

за родословот на народите, за Авраамовото повикување, за создавањето на светот и за создавањето на човекот според образот Божји:

На почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Земјата беше безоблична и празна; и имаше темнина над бездната; Духот Божји лебдеше над во-

И би вечер и би утро - ден втори. И Бог рече: "Нека се собере водата, што е под небото, на едно место, и нека се појави суво!" И така стана. И сувото Бог го нарече земја, а собраните води ги нарече мориња; и виде Бог дека е добро. И повторно Бог рече: "Нека израсне од земјата зеленило -

јават светила на сводот небески, кои ќе ја осветлуваат земјата за да го делат денот од ноќта, и да бидат знаци и за времињата, и за деновите и за годините; и нека светат на сводот небески, за да ја осветлуваат земјата!" И би така. И создаде Бог две големи светила: светило поголемо да управува со денот, а светило помало да управува со ноќта, и ѕвезди; и Бог ги постави на сводот небески за да ја осветлуваат земјата, и да управуваат со денот и со ноќта, и да ја одделуваат светлината од темнината... Потоа Бог ги создал живите суштества, секаков вид растенија и секаков вид животни... Потоа Бог рече: "Да создадеме човек според Нашиот образ и подобие како што сме Ние...". И Бог го создаде човекот според образот Свој, според образот Божји го создаде; машко и женско ги создаде. И Бог ги благослови и им рече: "Плодете се, и множете се, и на-

"ПЛОДЕТЕ СЕ, МНОЖЕТЕ СЕ, НАПОЛНЕТЕ ЈА ЗЕМЈАТА, И ГОСПОДАРЕТЕ СО НЕА...!"

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

своето време, туку низ сите векови и сè додека светот постои. Со своето достоинство зрачи до денешен ден.

Во Библијата наречена Свето Писмо, во таа света книга со основните Божји поставки и пораки, се наоѓаат Првата, Втората, Третата, Четвртата и Петтата книга Мојсеева. Во Првата книга Мојсеева "Битие" тој ни зборува за делата Божји, за првиот грев на нашите прародители Адам и Ева, за потопот во времето на Ное,

дата. И рече Бог: "Нека биде светлина!" И би светлина. И виде Бог дека светлината е добра; и ја оддели Бог светлината од темнината. И светлината Бог ја нарече ден, а темнината ја нарече ноќ. И би вечер, и би утро - ден први. Потоа Бог рече: "Нека има свод среде водата и тој да разделува вода од вода!" И Бог создаде свод; и ја одвои водата од под сводот од водата над сводот. Така и стана. И сводот Бог го нарече небо.

"Јас сум Господ, Бог твој, ... Немој да имаш други богови освен Мене!... ". Овие Божји заповеди Светиот пророк Мојсеј им ги кажал на Израилците. Мојсеј, по заповед на Господа, го направил Ковчегот на заветот, каде што ги положил двете камени плочи со Божјите заповеди.

древа... и дрво плодородно на земјата, што дава плод и во себе има семе..." И стана така... Потоа Бог рече: "Нека се по-

полнете ја земјата, и господарете над неа,...". И Бог виде дека е многу добро сè она што го беше создал. И би

вечер, и би утро - ден шести. Така се доврши небото и земјата и целиот нивни украс. Бог ги завршил до седмиот ден делата Свои, кои ги направил и Си отпочинал во седмиот ден од сите Свои дела што ги создал. (1. Мој. 1, 1-31, 2, 1-2)

ВОДАЧ НА НАРОДОТ

Светиот Пророк Мојсеј е роден во Египет околу 1550 година пред Христос. Четириесет години живеел во Египет, во дворецот на фараонот, четириесет години живеел како пастир во созерцание на Бога и на светот, а четириесетте последни години го водел народот низ пустината во Ветената земја (земјата која Бог му ја ветил на Израилот). Оваа земја тој ја видел, но не влегол во неа, затоа што во едно му погрешил на Бога.

Светото Писмо сведочи дека Мојсеј, посејќи ги овците во пустината, дошол до планината Божја, Хорив. И му се јавил Ангел Господов во огнен пламен во капина. И тој видел, "а тоа капината гори со оган, и не изгорува". И Мојсеј рекол: "Да појдам да го видам ова чудо, зашто капината не изгорува". А кога Господ видел дека тој доаѓа, извикал од капината: "Мојсеј, Мојсеј!" А тој одговорил: "Еве ме, Господи!" И Господ му рекол: "Не приоѓај вamu. Собуј ги обувките твои од нозете, зашто ова место, на кое стоиш, е света земја". И му рекол: "Јас сум Бог на таткото твој, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковов". А Мојсеј го свртел своето лице зашто се плашел да погледне во Бога. И Господ му рекол на Мојсеј: "Ги видов страдањата на народот Мој во Египет, и го слушнав пискотот негов од злото... Па слегов да го спасам од рацете египетски, и да го изведем од таа земја и да го воведам во земја добра и пространа, во земја каде што тече мед и млеко, во крајот на Хананејците, Хетејците, Аморејците, Ферезејците, Гергесејците и Јевусејците". И го испратил да оди кај фараонот, кај царот египетски, за да го изведе од Египет народот Божји, синовите Израилеви. Значи, Бог го

определил Мојсеј за водач на еврејскиот народ.

КОВЧЕГОТ НА ЗАВЕТОТ

Израилевите синови воде ни од Бога, на чело со Мојсеј, поминале среде Црвеното Мо-

Господ, Бог твој,... Немој да имаш други богови освен Мене!... ". Овие Божји заповеди Светиот пророк Мојсеј им ги кажал на Израилците. Мојсеј, по заповед на Господа, го направил Ковчегот на заветот, каде што ги положил двете камени плочи со Божјите заповеди.

Кога се приближило времето на Мојсеевата смрт, Гос-

беззаконија и ќе отстапат од патот Божји и од Божјите заповеди, ги кажал гласно пред целото Израилско собрание зборовите на песната наречена "Мојсеева песна" и ги научил синовите Израилеви на неа: "Внимавај, небо, јас ќе говорам; и нека ги слуша и земјата зборовите од устата моја... Името Господово ќе го привикавам; воздајте Му слава на нашиот Бог! Он е тврдина; делата Божји се вистина, а сите патишта Негови се праведни; Бог е верен и неправда нема (во Него); Он е праведен и вистинит; но тие станаа и погрешаја пред Него, тоа не се Негови деца поради пороците свои; род дрзок и развратен. Тоа ли Му го воздавате на Господа, народе глупав и безумен? Нели е Он твој Отец, Кој те создаде, те усвои и те издигна?... "

Пред својата смрт Мојсеј ги благословил синовите Израилски, и тоа секое племе посебно.

По заповедта на Господа, Мојсеј се искачил од Моавските рамнини на планината Неве, на врвот Фазга, спроти Јерихон, и Господ му ја покажал земјата: "Ете ја земјата, за која им се заколнав на Аврам, Исаак и Јаков, велејќи: на вашето семе ќе им ја дадам; ти ја покажав на очите твои, но ти таму нема да појдеш". И умре таму Мојсеј, слугата Господов, во земјата Моав, според зборот Господов.

"И не се појави веќе таков пророк во Израилот, како Мојсеј, кого Господ го познаваше лице со лице; со такви знаци и чудеса... Чудесни се и големи тие дела што Мојсеј ги изврши пред очите на целиот Израил, со силна рака и цврста мишка". (5. Мој. 34, 10-12)

Познато е дека Светиот пророк Мојсеј се јавил од оној свет како жив при Преображението на Господ Исус Христос, на гората Тавор.

Познатиот светител Јован Лествичник сведочи дека овој пророк им се јавувал и на монасите во Синајскиот манастир.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд



**СВЕТИ ПРОРОК МОЈСЕЈ НА СИНАЈ,
ПРЕД НЕСОГОРЛИВАТА КАПИНА**

ре како по суво, а Египјаните, кои тргнале во потеря по нив, Господ ги фрлил под морските бранови. Тогаш Мојсеј и синовите Израилеви запееа песна во слава на Господа: "Кој е како Тебе прославен во светоста Своја, прекрасен во славата Своја и Творец на чудеса?... Според милоста Твоја го водеше народот, кого Ти го спаси,... водејќи го во живеалиштето на Светоста Твоја...".

На врвот на планината Синај Бог му ги дал на Мојсеј двете камени плочи, на кои самиот Бог ги запишал десетте Божји заповеди: "Јас сум

под му рекол: "Еве, се приближува времето да умреш. Ти ќе починеш со твоите татковци. А овој народ ќе направи прелуба со туѓите богови на онаа земја, во која наскоро ќе влезе. Мене ќе ме остави и ќе го погази заветот кој го склучи со нив. Тогаш ќе пламне Мојот гнев против нив и Јас ќе ги оставам и од нив ќе го скријам своето лице, за да бидат уништени. Ќе ги снајдат многу маки и неволји...". Мојсеј, знаејќи ја упорноста и жестоката тврдоглавост на израилскиот народ, знаејќи дека по неговата смрт ќе вршат